



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 24 октомври 1961
Скопје
Број 34 Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

189.

На основа член 1 став 2 од Уредбата за дополнување на Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 15/61), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТОК ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ И КИЛОМЕТРАЖА

I Во Одлуката за износот на дневниците за службени патувања, надоместок за одвоен живот и километража („Службен весник на НРМ“ бр. 11/60) по точка III се додава нова точка IV, која гласи:

„Трошоците на превозот со средства на јавниот сообраќај за доаѓање на работа и за враќање од работа над 600 динари месечно, на службениците на републичките органи им ги надоместуваат органите со кои тие се наоѓаат во редовен работен однос“.

II Точката IV станува точка V.

III Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1961 година.

Бр. 09-1886/2

12 септември 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

190.

На основа член 2 од Основната уредба за установите за самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53) во врска со член 15 и 17 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

1. Се основа Завод за социјални прашања (во нејатамошниот текст: Завод).

Заводот е самостојна установа организирана според начелата на општественото управување. *

Седиштето на Заводот е во Скопје.

2. Задача на Заводот е:

— да ги проучува условите на животот и работата на работниот човек и неговата фамилија, да ги открива социјалните проблеми и причините за нивното појавување и во врска со тоа да предлага соодветни мерки;

— да работи на усовршувањето на стручната социјална работа во социјалните служби и установи, да предлага основање на нови социјални служби и установи и да го помага нивното организирање;

— за потребите на државните органи, општествените и стопанските организации, да изработува стручни елаборати и дава мислења за одделни прашања од областа на социјалната заштита;

— да дава предлози за организирање курсеви, семинари и други форми за стручно оспособување на социјалните работници и да припрема програми за истите и

— да објавува одделни проучени проблеми од областа на социјалната проблематика.

3. Заводот има својство на правно лице.

За остварување задачите Заводот има право на управување со инвентар, уреди и други движни и недвижни имоти што дополнително ќе се попишат и проценат по постојните прописи.

4. Со Заводот управува управен одбор и директор.

Управниот одбор на Заводот се состои од 9 члена. Пет члена именува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ од редот на научните и јавните работници кои можат да допринесат за работата на Заводот, два члена избира работниот колектив на Заводот од својата средина и еден член делегира општинскиот народен одбор каде Заводот има свое седиште. Директорот на Заводот е член на Управниот одбор по својот положај.

Членовите на Управниот одбор се именуваат односно избираат на две години.

Директорот на Заводот го назначува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

5. Заводот се финансира според општите прописи за финансирањето на самостојните установи

Наредбата за извршување на финансискиот план на Заводот е директорот.

6. Заводот има правила.

Правилата ги донесува Управниот одбор на Заводот, а ги потврдува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

7. Орган надлежен за работата и задачите на Заводот е Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

8. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-1751/1

30 септември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

191.

На основа член 35 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Се разрешува од должноста директор на Заводот за геолошки истражувања инж. Марјан Доленц.

2. До назначување на директор, должноста директор на Заводот за геолошки истражувања ќе ја врши инж. Костадин Богоевски.

3. Ова решение влегува во сила со донесувањето.

Бр. 08-1865/1

12 септември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

192.

На основа член 80 став 3 од Законот за организацијата на југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 50/60), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ ПРИ ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СКОПЈЕ

1. За главен инспектор на Инспекцијата на железничкиот сообраќај при Заедницата на железничките претпријатија во Скопје, се назначува Михаил Велјановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-3341/1

30 септември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

193.

На основа член 119 став 3 од Законот за организацијата на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 50/60), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ПТТ ИНСПЕКЦИЈА ПРИ ЗАЕДНИЦАТА НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СКОПЈЕ

1. За главен инспектор на ПТТ инспекција при Заедницата на ПТТ претпријатија во Скопје се назначува Богољуб Теофиловски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-3342/1

30 септември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

194.

На основа член 8 став 3 од Уредбата за заштита од пожар во стопанските организации и установите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/60), Државниот секретаријат за внатрешни работи во согласност со Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ КОМИСИИ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИТЕ

Член 1

Стручната противпожарна комисија формирана согласно член 8 од Уредбата за заштита од пожари во стопанските организации и установи („Службен весник на НРМ“, бр. 11/60) ја сочинуваат: директорот или техничкиот раководител (директор) како претседател, еден инженер (техничар) или друго соодветно лице како заменик на претседателот, секретарот на стопанската организација (установа) како секретар (или лицето задолжено за безбедноста на објектот), претседателот или командирот на ДПД, одговорното лице за безбедност, претставник на работничкиот совет и управниот одбор, претставник на синдикалната организација, стручни лица од редот на непосредните производители, лекарот на стопанската организација, референтот за хигиено-техничка заштита и други лица кои можат да придонесат за успешна заштита на објектот од пожар.

Помошната комисија ја сочинуваат: шефот (одговорниот) на погонот — одделението како претседател, претставникот на синдикалната подружница, стручни лица од редот на непосредните производители.

Помошната комисија ги врши работите со кои ќе биде задолжена од стручната противпожарна комисија.

Член 2

Претседателот и членовите на противпожарните комисии ги именува работничкиот совет, органот на управувањето односно старешината на установата.

Членовите на противпожарните комисии се именуваат за две години.

Работничкиот совет, органот на управувањето односно старешината може да смени одделни членови и пред истекот на рокот од претходниот став.

Член 3

Противпожарната комисија ги врши следните работи:

1. ги разгледува сите проблеми од областа на пожарната заштита и елементарните непогоди;

2. изработува перспективен и оперативен план за заштита на објектот од пожари и елементарни непогоди.

Во планот, покрај мерките, комисијата предвидува и средства, справи и опрема нужни за заштита на објектот од пожари и елементарни непогоди;

3. се грижи за внатрешното и надворешно обезбедување на објектот од пожари, елементарни непогоди и други задеси (оградување, физичко обезбедување и друго);

4. определува начин и место како и каде да се пренесува опремата, суровините, готовите производи, машините и другите материјали во случај на пожар или елементарна непогода во објектот или во одделени погони (објекти);

5. определува потребни екипи од редовите на работниците и службениците за учество при гасење при пожари и спасување при елементарни непогоди и тоа: екипа за врска; за спасување на имотот; за пренесување на спасениот имот; за гасење на пожари и отстранување опасности од елементарни непогоди и други задеси; за чување на загрозениот објект; за чување на спасениот имот и за укажување прва лекарска помош.

Комисијата ги одредува задачите што стојат на извршување на одделните екипи од претходниот став;

6. определува средства и начин за давање знак за општа опасност (пожар или елементарна непогода) и се грижи за нивната исправност. Презема мерки за запознавање на работниците и службениците со знакот за узбуна, како и за нивните задачи во случај на узбуна;

7. се грижи за формирање на противпожарна единица и за нејзината работа и опремување, како и за прием и работа на професионалните противпожарници;

8. се грижи за обезбедување на способни чувари и за нивното правилно работење;

9. се грижи за правилна и навремена обука на противпожарната единица и чуварите;

10. работи на противпожарно воспитување на работниците и службениците, запознавајќи ги со

пожарната опасност како и со мерките и начинот за нејзиното отстранување. За таа цел секој новопримен работник и службеник треба да биде посебно запознаен со мерките кои се преземаат за заштита од пожари и елементарни непогоди;

11. се грижи за обезбедување и спроведување на дежурството и вршењето на службата од страна на противпожарниците, чуварите и работниците и службениците во објектот, како во работното, така и посебно вон работното време (во недели и празници) и преку ноќ;

12. врши повремени испитувања заради контролирање на средствата и мерките за заштита од пожар, елементарни и други опасности;

13. дава стручно мислење дали проширувањето, измените во технолошкиот процес, манипулацијата, пуштање во погон нови одделенија и слично, не ќе претставува опасност за пожари и елементарни непогоди;

14. дава мислење за лицата кои се поставуваат или отпуштаат како противпожарници и чувари во објектот;

15. врши и други работи сврзани со противпожарната заштита и елементарни непогоди во стопанската организација и установата.

Член 4

За проучување на одделни проблеми противпожарната комисија може да ангажира и лица што не се членови на комисијата.

За резултатите од својата работа, лицата од претходниот став поднесуваат извештај пред комисијата.

Член 5

Заради потполно согледување на проблемите на противпожарната заштита, комисијата може од органот на управувањето да бара во испитувањето да бидат ангажирани стручни лица и вон стопанската организација односно установата.

Член 6

Во случај на непосредна опасност од пожар, елементарни непогоди и други опасности, противпожарната комисија е овластена и без одложување да презема заштитни мерки, по потреба да нареди и запирање на работата а должна е за тоа веднаш да го извести органот на управувањето за донесување на надлежно решение, како и органот за внатрешни работи на народниот сдбор на општината заради преземање на заеднички мерки за отстранување на непосредната опасност.

Член 7

Претседателот на комисијата ги свикува седниците. Тој е должен тоа да го стори и по барање на една третина од членовите од комисијата, на претседателот на управниот одбор односно на старешината.

Комисијата се состанува по потреба а најмалку еднаш во месецот.

Член 8

Комисијата одлучува за работите од својот делокруг само на седница.

Комисијата може да одлучува ако на седницата е присутно мнозинство од членовите на комисијата, а заклучоците ги донесува со мнозинство на гласови од присутните членови.

Член 9

Противпожарната комисија на своите седници може да ги повикува да присуствуваат: претседателот на работничкиот совет и управниот одбор, претседателот на синдикалната организација, претставник на органот за внатрешни работи и професионални противпожарници.

На седниците на комисиите, по правило, присуствува и раководителот на стопанската организација односно установата.

Присутните лица од претходните ставови немаат право на одлучување.

Член 10

За седниците на противпожарната комисија се води записник. Записникот го води службеник што ќе го определи раководителот на стопанската организација односно установата.

Записникот го потпишува претседателот на комисијата и записничарот.

Препис од записникот комисијата доставува до органот на управувањето односно раководителот.

Член 11

За својата работа и проблемите околу противпожарната заштита комисијата на секои три месеци поднесува извештај до органот на управувањето односно раководителот.

Член 12

Надоместокот на патните трошоци како и за загубената заработувачка на членовите на противпожарната комисија односно на лицата кои ќе бидат повикани од органот на управувањето односно старешината по проблемите на безбедноста на објектот, се определува според важечките прописи на сметка на стопанската организација односно установата во која е формирана противпожарната комисија, односно која ги повикала стручните лица.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 22-18513/1

29 септември 1961 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
Боро Чаушев, с. р.

Ојласен дел

КОНКУРСИ

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. За еден наставник во звање доцент по предметот **Земјоделска ботаника**;

2. За еден наставник во звање доцент по предметот **Производство на тутун**;

3. За еден хонорарен наставник во звање предавач по предметот **Петрографија со основи на Геологија**.

Рок за пријавување е 15 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во тој рок, конкурсот продолжува до нивното пополнување со тоа што крајниот рок на конкурсот е 31 декември 1961 година.

Кандидатите кои се пријавуваат за наставници треба да ги исполнуваат условијата од чл. 33 и 34 од Општиот закон за факултетите и универзитетите.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Покрај пријавата кандидатот треба да приложи диплома за завршен факултет и документи по член 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите државни службеници, поднесуваат извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да се достави и куса биографија со податоци за досегашната работа и службовање на кандидатот, потврда од установата каде што е на работа дека нема материјални обврски спрема истата, список на научните и стручни трудови (до колку кандидатот ги има) и по еден примерок од самите трудови. (1287)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 18-I-1961 година, рег. бр. 8/61 свеска I, е запишано под фирма: Претпријатие на ПТТ сообраќај, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е:

а) основна дејност: пренос на поштенски пратки и телеграфски-телефонски соопштенија во внатрешен и меѓународен сообраќај и одржување на птт постројки;

б) споредна дејност: определени работи од областа на платниот промет (уплата и исплата на жиро и текушти сметки и др.) и на штедна служба, изградба и монтажа на птт постројки, како и одржување на моторни и др. возила, вршење услуги на сметка на други органи, установи и организации, (продажба на лозови, весници, продажба на таксени вредности, наплата на радио претплата и на потрошувачка на електрична енергија, одржување на телеграфски и телефонски постројки и др.) купување и продажба на телеграфско-телефонски апарати и други уреди за претплатниците, превоз на патници во јавниот друмски сообраќај со превозните средства со кои се превезуваат поштенски пратки, ако ги исполнуваат пропишаните услови за вршење на таков превоз.

Претпријатието е основано од Претпријатието на птт сообраќај — Скопје, со издвојување од него.

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директорот Анчовски Никола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 50/61. (367)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-II-1961 год., рег. бр. 7/61, свеска II, е запишано под фирма: Шумско производно претпријатие „Стогово“, со седиште во Дебар. Претпријатието ќе ги врши сите видови дејности што ги вршеше досегашното шумско стопанство, Дебар, како установа и на истиот објект кој му беше даден на управување.

Претпријатието е основано од НО на Охридска околија бр. 01-1022 од 9-XII-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Трпе Михајловски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 17/61. (368)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1961 година, рег. бр. 4/61, свеска II, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Кичево на фабриката за чевли „Пролетер“ од Белград. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли, производство на фабриката, а како дополнување на асортиманот и продажба на чорапи, врвци, ималин, лајци за чевли и калапи за чевли.

Продавницата е основана од фабриката „Пролетер“, Белград, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 04-6512/2 од 10-I-1961 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Трпески Гале.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 41/61. (369)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1961 година, рег. бр. 1/61, свеска II, е запишана под фирма: Фабрика за трикотажна конфекција „Олга Мицеска“, со седиште во Кичево. Предмет на работењето на фабриката е: ги врши подготвителните работи за почеток на фабриката.

Фабриката е основана со решението на НО на општината Кичево бр. 04-7907/1 од 14-X-1960 год.

Фабриката ќе ја потпишува Павлески Славе, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 26/61. (370)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-I-1961 год., рег. бр. 3/61, свеска II, е запишано под фирма: Шумско производно претпријатие „Сандански“, со седиште во Македонски Брод, Охридска околија. Претпријатието ќе ги врши сите видови дејности што ги вршеше досегашното шумско стопанство како установа и на истиот објект што му беше даден на управување.

Претпријатието е основано со решението на НО на Охридска околија бр. 01-5985/1 од 9-XII-1960 г.

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директорот Тодор Волчков.

Конституирањето на претпријатието е регистрирано на 28-II-1961 год. под Фи бр. 83/61.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 581/60. (371)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница за леб и печиво „Теке“, Кичево на Комуналното претпријатие за леб, печиво и услуги „Клас“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб и печиво, производство на претпријатието.

Продавницата е основана од Комуналното претпријатие за леб и печиво „Клас“, Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 04-7091/1 од 26-I-1961 година.

Раководител на продавницата е Мирко Иракоски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 57/61. (372)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница за леб и печиво „Цер“, со седиште во Кичево, на Комуналното претпријатие за леб, печиво и услуги „Клас“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб и печиво, производство на претпријатието.

Продавницата е основана од Комуналното претпријатие за леб и печиво „Клас“, Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 04-7091/1 од 26-I-1961 година.

Раководител на продавницата е Паскал Горгиевски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 59/61. (373)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница за леб и печиво „Стогово“, со седиште во Кичево, на Комуналното претпријатие за леб, печиво и услуги „Клас“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб и печиво, производство на претпријатието.

Продавницата е основана од Комуналното претпријатие за леб и печиво „Клас“, Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 04-7091/1 од 26-I-1961 година.

Раководител на продавницата е Диме Петковски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 58/61. (374)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница за леб и печиво „Чифлик“, со седиште во Кичево на Комуналното претпријатие „Клас“, Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб и печиво, производство на претпријатието.

Продавницата е основана од Комуналното претпријатие „Клас“, Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 04-7091/1 од 26-I-1961 година.

Раководител на продавницата е Мито Калчински.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 63/61. (375)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница за леб и печиво „Центар“, со седиште во Кичево на Комуналното претпријатие „Клас“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб и печиво, производство на претпријатието.

Продавницата е основана од Комуналното претпријатие „Клас“, Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 04-7091/1 од 26-I-1961 година.

Раководител на продавницата е Милош Наски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 46/61. (376)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-II-1961 год., рег. бр. 123/55, свеска II, е запишан под фирма: Склад во Крушево на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на складот е: снабдување на двете продавници во Крушево со цигари, кибрит, разни таксени вредносници, поштенски марки, прибор за пишување, разни обрасци за потребите на претпријатијата, установите и другите органи, како и на граѓаните, разгледници, прибор за бречење, салфети и тоалет папир, како и пластично-гумени производи.

Складот е основан од Инвалидското претпријатие „Прилеп“, Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Крушево бр. 06-1632 од 28-XII-1960 година.

Раководител на складот е Васе Дуза.

Складот ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 47/61. (377)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-I-1961 год. рег. бр. 2/61, свеска II, е запишано под фирма: Претпријатие за ПТТ сообраќај, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на претпријатието е:

а) Основна дејност: пренос на поштенски пратки и телеграфско-телефонски соопштенија во внатрешен и меѓународен сообраќај и одржување на птт постројки.

б) Споредна дејност: определени работи од областа на платниот промет (уплата и исплата на жиро и текушти сметки и др.) и на штедна служба, изградба и монтажа на птт постројки, како и одржување на моторни и др. возила, вршење услуги за сметка на други органи, установи и организации (продажба на лозови, весници, продажба на таксени вредности, наплата на радио претплата и на потрошувачка на електрична енергија, одржување на телеграфски и телефонски постројки и др.), купување и продажба на телефонско-телеграфски апарати и други уреди за претплатниците, превоз на патници во јавниот друмски сообраќај со превозните средства со кои се превезуваат поштенски пратки, ако ги исполнуваат пропишаните услови за вршење на таков превоз.

Претпријатието е основано од Претпријатието на птт сообраќај, Скопје со издвојувањето од него.

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директорот Поповски Бранко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 34/61. (378)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-I-1961 год., рег. бр. 39/55, свеска II, е запишана под фирма: Продавница бр. 6, со седиште во Прилеп, на Трговското претпријатие „3 ноември“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на железо, метална стока, стакло, порцелан и керамична стока, електрични материјали и радиоапарати, моторни возила и прибор, галантериска, базарска стока и играчки, производство од гума, каучук и пластични маси и саати.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „3 ноември“, Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-366 од 23-I-1961 год.

Раководител на продавницата е Велески Киро.

Претпријатието ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 559/60. (379)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-I-1961 год., рег. бр. 6/61, свеска I, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за снабдување на земјоделството на големо „Агромеханика“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на претпријатието е: промет на големо со индустриски стоки, машини, резервни делови, земјоделски машини и алат, инструменти, опрема и други железарски стоки, прозорско стакло, делови на други транспортни средства, сите видови гуми, вештачки губриња, заштитни средства, семенски посадочен материјал, сите видови земјоделски производи, како и кабаста и концентрирана сточна храна.

Претпријатието е основано од спојувањето на два погона на Деловниот сојуз „Агромеханика“, Прилеп, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 01-10561/1 од 24-XII-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат Котев Трајче, директор, и Дуевски Иван, шеф на I-пословница на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 27/61. (381)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1961 год., рег. бр. 15/61, свеска I, е запишано под фирма: Претпријатие механичко-браварска работилница „Металец“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на претпријатието е: вршење генерални ремонти, средни и лесни оправки на сите видови машини, трактори, разни превозни средства и земјоделски орудија, лиене на разни делови, предмети и изработување на истите од разни обоени метали и сиво сурово железо за свои потреби и за потребите на другите стопански организации и изработување на разни браварски работи од лим и железо од разни профили.

Претпријатието е основано од еден погон на Деловниот сојуз „Агромеханизација“, Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 01-10560/1 од 24-XII-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишуваат Орде Ристевски, директор, и Јордан Мицески, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 56/61. (382)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-II-1961 год., рег. бр. 20/55, свеска IV, е запишан под фирма: Погон за производство на електрични материјали — лампи во Ресен на Столарското претпријатие „Прогрес“ од Ресен. Предмет на работењето на погонот е: производство на електрични материјали — лампи.

Погонот е основан од Столарското претпријатие „Прогрес“, Ресен, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-1319/1 од 13-II-1961 година.

Раководител на погонот е Боро Нечовски.

Погонот ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 85/61. (383)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-II-1961 год., рег. бр. 5/61, свеска II, е запишано под фирма: Продавница, со седиште во Струга на Фабриката за чевли „Пролетер“ од Белград. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Пролетер“, Белград, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 07-5624/1 од 14-VI-1960 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Кочоски Крсте.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 50/61. (384)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-I-1961 год., рег. бр. 6/61, свеска II, е запишано под фирма: Претпријатие во изградба за експлоатација на рудни богатства, производство и продажба на градежен материјал „Дунит“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на претпријатието е: користење и експлоатација на рудникот за лигнит кај село Пискупштина, Струшко; користење и експлоатација на наоѓалишта на дунит; да се грижи, води сметка и експлоатира други рудни богатства на територијата на општината Струга; да врши експлоатација на минерални сировини и да произведува и продава градежен материјал, како вар и др.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Струга бр. 04-11620/1 од 23-XII-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Петар Стефанов Миле.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 52/61 (385)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-II-1961 год., рег. бр. 27/60, свеска II, е запишано под фирма: Шумско производно претпријатие „Јабланица“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на претпријатието е: ќе ги врши сите видови дејности што ги вршеше досегашното шумско стопанство од Струга, како установа, и на истиот објект што му беше даден на управување.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на Охридска околина бр. 6359/1 од 9-XII-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Ксенофон Бебековски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 569/60. (386)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 8, страна 23 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“, Скопје, Откупна станица во Скопје. Предмет на работењето на станицата е: откуп и продажба на сите видови отпадоци, индустриски и други дефектни материјали и стари употребливи предмети на големо и мало.

Откупната станица е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“, Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 04-2947 од 2-III-1961 година.

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Јосиф Фидановски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 182/61. (395)

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ

во издание на „Службен весник на НРМ“

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ОД 1945 — 1960 ГОДИНА

Регистарот ги содржи сите правни прописи — нормативни акти, како и управните акти на републичките органи.

За полесно ползување на регистарот прописите се искажани преку азбучен и отворен регистар.

Сите акти објавени во означениот период во стварниот регистар се систематизирани, според областите на општествените односи што ги регулираат во XX глави. Нивното понатамошно групирање во групи и подгрупи по хронолошки ред овозможува посистематски преглед на прописите и другите акти.

Покрај тоа во книгата ќе бидат поместени и две шеми за организацијата на Народното собрание и на републичките органи на управата.

Се известуваат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ благовремено да ги најаваат своите порачки, бидејќи книгата ќе се печати во ограничен број примероци.

Порачки прима „Службен весник на НРМ“, Скопје, пошт. фах 51.

СОДРЖИНА

	Страна
189. Одлука за дополнување Одлуката за износот на дневниците на службени патувања, надоместок за одвоен живот и километража — — — — —	521
190. Решение за основање Завод за социјални прашања — — — — —	521
191. Решение за разрешување на директорот на Заводот за геолошки истражувања —	522
192. Решение за назначување главен инспектор на Инспекцијата на железничкиот сообраќај при Заедницата на железничките претпријатија во Скопје — — —	522
193. Решение за назначување главен инспектор на ПТТ инспекција при Заедницата на ПТТ претпријатија во Скопје — —	522
194. Правилник за составот и работата на противпожарните комисиии во стопанските организации и установите — — —	522